

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Програма**

1. Се прогласува Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-153/1**  
**27.01.2017 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на општина М.Каменица на седницата одржана на ден 27.01.2017 година донесе:

**О Д Л У К А**

**За усвојување на Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2017 година**

**Член 1**

Советот на Општина М.Каменица ја усвои Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2017 година.

Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2017 година е составен дел на оваа Одлука.

**Член 2**

Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина М.Каменица.

**Бр.08-154/1**  
**27.01.2017 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Програма**

1. Се прогласува Програмата за работа на ТППЕ при општина Македонска Каменица за 2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-155/1**  
**27.01.2017 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на Општина М.Каменица на седницата одржана на ден 27.01.2017 година донесе:

**О Д Л У К А**

**За усвојување на Програма за работа на ТППЕ**  
**Македонска Каменица за 2017 година**

**Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица ја усвои Програмата за работа на ТППЕ Македонска Каменица за 2017 година.

Програмата за работа на ТППЕ Македонска Каменица за 2017 година е составен дел на оваа Одлука.

**Член 2**

Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина М.Каменица.

**Бр.08-156/1**  
**27.01.2017 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност на Годишниот план за вработување во СОУ „Миле Јаневски Џингар“Македонска Каменица за 2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-157/1**  
**27.01.2017 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на Општина М.Каменица на седницата одржана на ден 27.01.2017 година донесе:

**О Д Л У К А**

**За давање согласност на Годишниот план за вработување во  
СОУ „Миле Јаневски Џингар“Македонска Каменица за 2017 година**

**Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на Годишниот план за вработување во СОУ „Миле Јаневски Џингар“ Македонска Каменица за 2017година заведен под бр.08-34/1 од 05.01.2017 година

Годишниот план за вработување е составен дел на оваа Одлука.

**Член 2**

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр.08-158/1**  
**27.01.2017 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица за 2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-159/1**  
**27.01.2017 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на Општина М.Каменица на седницата одржана на ден 27.01.2017 година донесе:

**О Д Л У К А**

**За давање согласност на Годишниот план за вработување во  
ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица за 2017 година**

**Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица дава согласност на Годишниот план за вработување во ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица за 2017 година заведен под бр.08-100/1 од 17.01.2017 година

Годишниот план за вработување е составен дел на оваа Одлука.

**Член 2**

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр.08-160/1**  
**27.01.2017 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица за 2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-161/1**  
**27.01.2017 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа( “Службен весник на Р.Македонија” бр. 61/2004,96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011 и 192/15) и член 21 став 1 точка 4 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Советот на општина Македонска Каменица на 47<sup>та</sup> седница одржана на ден 27.01.2017 година донесе:

**О Д Л У К А**

**За измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица за 2017 година**

**Член 1**

Одлуката за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица за 2017 година бр.08-2291/1 од 16.12.2016 година (“Службен гласник на општина М.Каменица” бр.46/2016) се менува и дополнува така што:

- Во преамбулата на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица пред зборот седница се додава бројот 46<sup>та</sup>

-Членот 14 се менува и дополнува така што во ставот 2 се брише текстот „Согласно Законот за извршување на Буџетот на Р.Македонија за 2017 година и се додава „износ од 30.000,00 денари“, и во ставот 3 се брише текстот „Согласно Законот за извршување на Буџетот на Р.Македонија за 2017 година и се додава „износ од 15.000,00 денари“.

**Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр.08-162/1**  
**27.01.2017 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за Буџетот на општина Македонска Каменица за 2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-163/1**  
**27.01.2017 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа( “Службен весник на Р.Македонија” бр. 61/2004,96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011 и 192/15), Советот на општина Македонска Каменица на 47<sup>та</sup> седница одржана на ден 27.01.2017 година донесе:

### **О Д Л У К А**

#### **За измена и дополнување на Одлуката за Буџетот на општина Македонска Каменица за 2017 година**

#### **Член 1**

Одлуката за Буџетот на општина Македонска Каменица за 2017 година бр.08-2289/1 од 16.12.2016 година (“Службен гласник на општина М.Каменица” бр.46/2016) се менува и дополнува така што:

- Во преамбулата на Одлуката за Буџетот на општина Македонска Каменица се додаваат броевите на Службените весници бр.156/09, 47/11 и 192/15
- пред зборот седница се додава бројот 46<sup>та</sup> и
- после зборот ден се додава 16.12.2016 година

#### **Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр.08-164/1**  
**27.01.2017 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на извештајот за извршен попис на парични средства на жиросметките, благајната, побарувањата, градежните објекти, улици, патишта и опрема на општина Македонска Каменица за 2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-165/1**  
**27.01.2017 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Советот на општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден 27.01.2017 година донесе:

### **О Д Л У К А**

#### **За усвојување на извештај за извршен попис на парични средства на жиросметките, благајната, побарувањата, градежните објекти, улици, патишта и опрема на општина Македонска Каменица за 2016 година**

#### **Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои извештајот за извршен попис на парични средства на жиросметките, благајната, побарувањата, градежните објекти, улици, патишта и опрема на општина Македонска Каменица за 2016 година

Извештајот за извршен попис на парични средства на жиросметките, благајната, побарувањата, градежните објекти, улици, патишта и опрема на општина Македонска Каменица за 2016 година е составен дел на оваа Одлука.

#### **Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр.08-166/1**  
**27.01.2017 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта на подрачјето на општина Македонска Каменица за 2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-167/1**  
**27.01.2017 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на Општина М.Каменица („Службен гласник на Општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден 27.01.2017. година донесе:

### **О Д Л У К А**

#### **За усвојување на Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на подрачјето на општина Македонска Каменица за 2016 година**

Општината Македонска Каменица во текот на 2016 година работеше на изградба на следните локални патни правци:

1. Изградба на пристапни патишта во село Луковица (Ѓоковска маала), село Саса (Селски гробишта), М Каменица (Бачовска маала) и крак на ул., Индустриска, Реконструкција на дел од локален пат во село Костин дол и крпење на ударни дупки на локални патишта и улици во општина М Каменица

**9.510.779,00 ден**

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица)

2. Изградба на пристапни патишта во село Моштица (маала Горен Павлиш дол и маала Прекопо)

**2.805.172,00 ден**



(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица)

3. Изградба на локални пристапни маалски патишта во село Косевица (крак 1, 2 , 3, 4 и 5)

**4.658.778,00 ден**

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица)

4.Одржување на постоечката локална патна мрежа во општината (прочистување , проширување и изработка на канафки и тампонирање) во с. Саса, с. Моштица, с. Косевица, с. Костин Дол, с. Тодоровци,с.Луковица, с. Дулица и с. Цера;

**3.268.477,00 ден**

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица)

5.Зимско одржување на локални патишта и улици по барање на месните заедници од с.Дулица, с.Цера, с.Саса, с.Моштица, с.Косевица, с.Костин Дол, с.Луковица и с.Тодоровци

**1.308.384,00 ден**

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица)

**Бр.08-168/1  
27.01.2017 г.  
М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица  
Претседател  
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**За прогласување на Програма**

1. Се прогласува Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта на подрачјето на општина Македонска Каменица за 2017 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-169/1**  
**27.01.2017 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 14 и член 34 од Законот за јавни патишта (Сл.весник на РМ бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16) и член 21 од Статутот на општина Македонска Каменица (Сл.гласник на општината бр 4/05), Советот на општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден 27.01.2017 година донесе:

## **ПРОГРАМА**

### **ЗА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ЗА 2017 година**

#### **I. ЛОКАЛНИ ПАТНИ ПРАВЦИ**

1. Доизградба на локален пат отклон од Р1 210 до Сарафска маала со крак до маала Тураница во с. Саса;
2. Доизградба на локален пат за поврзување на селата Саса и Цера преку Мечкарско маало;
3. Доизградба на локален пат во с. Моштица до маала Перчаџици и изградба на останати пристапни патишта во село Моштица и Павлиш Дол;
4. Изградба на локални патишта во с. Дулица, маали (Дулгерци, Ќосевци, Катанџици, Чортанска маала, Доганска и Догриџици);
5. Изградба на локални пристапни патишта во с. Цера до маала Стамболиџици и маала Гребен;
6. Изградба на пристапен пат до нови градски гробишта во М Каменица;
7. Изградба на дел од локален пат за с. Косеџици од Врвачка маала преку Рашковска Маала до школото во с. Косеџици, локален пат за с. Косеџици за локалитет отклон од кај школото до маалите „Пашите,, „Врбаџици,, и „Бошњаџици,, и локален пат за локалитет отклон од реката до маалите „Чукаревџици,, и „Паровџици,, со врска со маалите „Чобанска,, и „Лажовџици,, во с. Костин дол;
8. Изградба на локални патишта во с. Луковица во маало (Златанџици и Ѓурѓина ливада);

- 9.Изградба на локални патишта во с. Тодоровци до Албанска маала;
10. Реконструкција на дел од локален патен правец-отклон од магистрален пат А3 преку с. Луковица до с. Костин дол;
- 11.Проектирање, пробивање и тампонирање на дел од локален пат Л-6 од Штабска до Чобанска маала с. Костин дол;
12. Реконструкција на локален патен правец-отклон од магистрален пат А3 до с.Косевица (школото);
- 13.Пробивање, прочистување и тампонирање на пристапни маалски патишта во с.Дулица, с.Цера, с.Саса, с.Моштица, с.Косевица, с.Костин Дол, с.Луковица и с.Тодоровци;
14. Реконструкција и изградба на постоечки пропусти на локалните патишта во сите села во Македонска Каменица;
- 15.Одржување на постоечката локална патна мрежа во општината.

Во текот на 2017 год. по потреба ќе се работи и на други локални патни правци и улици доколку приливот на средства е поголем од потребниот-планираниот обем.

## II. ПРИОРИТЕТ ЗА ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТНИ ПРАВЦИ

### 1. Доизградба на локален пат во с. Саса преку Мечкарска маала

За овој локален пат во 2016 година целосно се извршени земјените работи и изработена е постелката, а во текот на 2017 година ќе се продолжи со изградба и негово завршување согласно договорот. Потребните средства се обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој, спроведена е јавна набавка и потпишан договор за изградба со изведувач.

### 2. Локален пат во с. Дулица (за Дулгерци, Косевци, Катанци, Чортанска маала, Доганска и Догрии)

За локалните патишта за Косевска маала и маала Дулгерци изработени се земјените работи и постелката, а во 2017 година ќе се продолжи со негова изградба согласно договорот. Средствата се обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој, спроведена е јавна набавка и потпишан договор за изградба со изведувач. За локалните патишта за Доганска маала и маала Догрии, Катанци и маала Чортање потребно е да се изработи проектна документација. Постоечката состојба на овие патишта е следната: патот е пробиеан по целата должина

но со недоволна ширина. Се планира проширување на патот по целата негова должина како и изработка на тампонски слој и негово асфалтирање.

3. За изградба на локален пат во с. Цера до маала Стамболии изработени се земјените работи и постелката, а во 2017 година ќе се продолжи со работа за негово завршување. Потребните средства се обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој, спроведена е јавна набавка и потпишан договор за изградба со изведувач. За локалниот пат во село Цера до Гребенска маала изработен е основен проект и се планира негова реализација во 2017 година.

4. Изградба на локален пат за с. Косевица од Врвачка маала преку Рашковска Маала до школото во с.Косевица

За овој патен правец за еден дел од школото до долнорекарска маала и краците на овој потег работите се изведени целосно. Средствата беа обезбедени од буџетот на општината. За останатата делница останува да се спроведе јавна набавка во 2017 година. Потребните средства се планира да се обезбедат од сопствени извори или со аплицирање за добивање на финансиски средства од други извори. Моменталната состојба со локалниот пат е следна: Локалниот пат е пробен по целата должина. Потребно е негово проширување, тампонирање и асфалтирање.

5. Изградба на локален пат отклон од Р1 210 до Сарафска маала во с. Саса За овој локален пат во 2016 година се изведени земјените работи, изработена е постелката и поставен е тампонскиот слој од дробен камен. Изведени се и армиранобетонските пропусти и канавки за одводнување, останува уште да се постави асфалтниот слој. Дел од средства се одобрени од светска банка, а дел од средствата ќе се обезбедат од буџетот на општината.

6. Изградба на локален пат во с.Моштица до Перчачка маала

Во моментот на овој локален пат се вршат земјените работи, односно проширување на трасата согласно проектната документација. Во 2017 година ќе се продолжи со доизградба и на овој пат. Дел од средства се одобрени од светска банка, а дел од средствата ќе се обезбедат од буџетот на општината.

7. Реконструкција на локален патен правец-отклон од магистрален пат А3 до с.Косевица (школото)

За реконструкција на овој локален пат е изработен основен проект, а финансиски средства ќе се обезбедат од сопствени извори или со аплицирање за добивање на средства од други извори.

За останатите локални патишта во тек е постапка на изработка на техничка документација.

### III.ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА И ОБЈЕКТИТЕ НА ИСТИТЕ

Зависно од временските услови ( порои и наноси на локалните патишта ) локалните патишта ќе се одржуваат според потребите со чистење на наноси од материјал, чистење на канавки, поправки на однесени делови и крпење на ударни дупки на асфалтираните патишта.

Во зимски услови одржувањето на патиштата ќе биде зависно од потребите и приоритетите дадени во Годишните програми за заштита и спасување.

Средствата за одржување на локалните патишта ќе се обезбедуваат од буџетот на општина М. Каменица.

**Бр.08-170/1**  
**27.01.2017 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Македонска Каменица за 2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-171/1**  
**27.01.2017 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на Општина М.Каменица („Службен гласник на Општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на Општина М.Каменица на седницата одржана на ден 27.01.2017. година донесе:

## О Д Л У К А

**за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Македонска Каменица за 2016година**

### РЕАЛИЗИРАНИ ОБЈЕКТИ

1.Изградба на улица„Број 2,, спој помеѓу ул„Маршал Тито,, и ул„ММ Брицо,, во М Каменица и изградба на дел од ул„Илинденска,, и спој со ул„Гоце Делчев,,

**5.477.143,00 ден**

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица)

2.Изградба на капела и уредување на површини на нови градски гробишта во општина Македонска Каменица

**100.000,00 ден**

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица)

3.Изградба на објект Доградба на детска градинка во Дом за деца со посебни потреби

**10.602.523,00 ден**

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица)

4.Изградба на објект Управна зграда со соблекувални за потребите на градски стадион во М каменица

**7.198.301,00 ден**

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица)

5.Изградба на Типски мостови 3 броја на река Каменичка, во атарот на село Саса (2 броја) и атарот на М Каменица (1 број)

**5.033.102,00 ден**

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица)

6. Изградба на пристапни патишта во М Каменица (Пиштолска маала) и крак на ул„Пиринска,,

**3.554.804,00 ден**

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица)

7.Бетонски, армиранобетонски работи и партерно уредување за изградба на разни објекти во општина Македонска Каменица

**5.680.874,00 ден**

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица)

8.Изградба на ул.,Пиринска,, , крак на ул.,Индустриска,, , пристапен пат-спој помеѓу ул.,Кејска,, и ул.,Индустриска,, , изградба на плочест пропуст и атмосферска канализација на ул.,Пиринска,, во М Каменица

**3.601.892,00 ден**

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица)

9.Изградба на пристапни патишта до (Струјовска маала, крак на ул.,Каменичка,, , Карадачка маала и крак на ул.,Гоце Делчев,,) во М Каменица

**6.535.666,00 ден**

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица)

10.Санација на влезна партија со гардероби на градски базен во М Каменица

**2.202.091,00 ден**

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица)

11.Уредување на површини и изградба на фонтана околу градска црква

**2.214.118,00 ден**

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица)

12.Набавка на геодетски услуги и услуги за проектирање за потребите на општината

**1.767.919,00 ден**

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица)

13.Изработка на урбанистички планови ДУП И ГУП

**1.040.760,00 ден**

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица)

14. Надоместоци за улично осветлување **276.100,00 ден**

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица)

15. Надоместоци за одземан имот за улици во М Каменица **1.814.157,00 ден**

(финансирани со средства од буџетот на општина М Каменица)

**Вкупно Реализирани средства: 57.099.450,00 денари**

**Бр.08-172/1  
27.01.2017 г.  
М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица  
Претседател  
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К** **За прогласување на Програма**

1. Се прогласува Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Македонска Каменица за 2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-173/1  
27.01.2017 г.  
М.Каменица**

**Градоначалник  
д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 94, член 95, член 96, член 97 и член 98 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Р.М.“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), а согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост („Службен весник на Р.М.“ бр.193/16), член 21 од Статутот на Општина М.Каменица („Службен гласник на Општина М. Каменица“ бр. 4/05) Советот на општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден 27.01.2017 година донесе:



## **П Р О Г Р А М А**

### **за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Македонска Каменица во 2017 година**

#### **ВОВЕД**

Со оваа Програма се уредува:

- I.Просторот кој е предмет на уредување;
- II.Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежно земјиште;
- III.Обемот и степенот на опремување на градежно земјиште со објекти на основната и секундарната инфраструктура;
- IV.Изворите на финансирањето на Програмата;
- V.Пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште;
- VI.Висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште и неговата распределба;
- VII.Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на инфраструктурата;
- VIII.Начин на пресметување на средствата за финансирање за изградба и одржување на инфраструктурата;
- IX.Пресметување на простор;
- X.Надомест за изградба и реконструкција на комунални објекти на територијата на општината;
- XI.Уредување на градежно земјиште во урбанизирани селски и маалски населени места во М Каменица;
- XII.Динамика на извршување на Програмата;
- XIII.Преодни и завршни одредби.

#### **I. ПРОСТОР КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ**

Како простор кој е предмет на уредување со поблиско определување на земјиштето што се уредува се смета, изградено и неизградено земјиште на просторот на Општина М. Каменица прогласен како градежен реон.

## **II. ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ**

Под обем на работите за подготвување и расчистување на градежно земјиште се подразбира:

**II – 1** Подготвителни работи и

**II – 2** Расчистување на градежно земјиште

### **II – 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ**

Под подготвителни работи се подразбира:

- 1.Оформување на геодетска документација.
- 2.Извршување на основни геомеханички испитувања за градежни парцели каде ќе се градат објекти од комуналната инфраструктура.

### **II – 2 РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ**

Расчистување на градежното земјиште на градежните парцели е со цел да се изврши опремување на градежната парцела со објекти од комуналната инфраструктура.

Под расчистување на градежното земјиште на градежната парцела се смета:

- 1.Решавање на имотно правните односи;
- 2.Решавање на станбените прашања на сопствениците кои живеат или вршат дејност како физичко лице во објектите што се уриваат;
- 3.Уривање на постојните градежни и други објекти на градежно земјиште (градежна парцела) и селидба на сопствениците со пренесување на покуќнината и опремата, уривање на објектите со транспорт на материјалот од уривањето до депо.

## **III. ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИТЕ НА ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА**

Под обем на опремување на градежното земјиште се подразбира изградба на објекти на инфраструктура, заради непречен пристап до градежната парцела од јавен пат, поставување: водоводна, канализациона (фекална и атмосферска), нисконапонска електрична и друга мрежа со приклучоци до градежната парцела.

Опременувањето на градежното земјиште може да биде извршено целосно или делумно во минатиот период или во моментот кога се уредува.

Под степен на опремување на градежно земјиште се подразбира степенот на опременост на земјиштето со објекти од комунална инфраструктура за задоволување на заедничката и индивидуалната комунална потрошувачка до границите на градежната парцела.

Степенот на уреденост на градежното земјиште може да биде основен, повисок или понизок од основниот.

### **III – 1 Основен степен на уреденост претставува опременост со:**

1. изградба на непречен пристап до градежната парцела од јавен пат;
2. изградба на електрична мрежа;
3. изградба на водоводна мрежа и
4. изградба на фекална канализација.

### **III – 2 Дополнителна опременост на земјиштето:**

1. изградба на улици, тротоари, паркинзи, пешачки патеки и други површини (јавно зеленило, детски игралишта, спортски терени и др.) согласно урбанистичките планови;
2. изградба на атмосферска канализација и
3. изградба на јавно осветлување.

Секој вид од објектите од III-1 и III - 2 претставува еден степен на уреденост на градежно земјиште, па доколку земјиштето е опремено со повеќе објекти од основниот степен на уреденост претставува земјиште со повисок степен на опременост и обратно ако земјиштето е опремено со помалку објекти од основниот степен на уреденост претставува земјиште со понизок степен на опременост.

### **III –3 Опремување со објекти од комуналната инфраструктура до градежната парцела:**

а.) Опремување со објекти од комуналната инфраструктура за заедничка комунална потрошувачка во кои спаѓаат:

- основни градски сообраќајници (примарни и секундарни);
- непречен пристап до градежната парцела од јавен пат;

- магистрални и примарни водоводи за довод на вода заедно со пратечки објекти;

- магистрални и примарни водоводи за одвод на фекална и атмосферска вода заедно со пратечки објекти;

- градски плоштади и јавни прометни површини (улицы, тротоари, пешачки и други површини согласно урбанистички планови);

- изградба на јавно осветлување и

- изградба на јавно зеленило.

б.) Индивидуална комунална потрошувачка за кои е извршено или ќе се изврши:

- изградба на секундарна водоводна мрежа до водомерна шахта;

- изградба на секундарна фекална мрежа до последната шахта;

- изградба на секундарна нисконапонска електрична мрежа, до приклучен орман за индивидуални станбени згради и со разводен орман за колективни станбени згради;

Трошоците за уредување на градежното земјиште до градежната парцела , согласно склучените договори со инвеститорите на објектите ги плаќа Општината , со едно приклучно место за секој објект од инфраструктурата за една градежна парцела.

Трошоците за уредување на градежното земјиште до градежната парцела согласно склучен договор со Општината може да ги плати и инвеститорот, правно или физичко лице.

Целосното уредување на градежното земјиште се врши по обезбедувањето на правни, технички услови и материјални средства, но не подолго од пет години по целосната уплата на средствата од страна на инвеститорот.

### **III – 4 Опременување со објекти од комунална инфраструктура во границите на градежната парцела.**

Уредувањето на градежното земјиште во границите на градежната парцела со комунална и сообраќајна инфраструктура и партерно уредување го врши корисникот на земјиштето (инвеститорот).

Проектирањето и изградбата на инфраструктурната мрежа за висок напон, друга инсталација и објекти, трафостаници или учество во нив, инвеститорот на објектот го регулира согласно енергетската согласност издадена од ЕВН – Македонија, Скопје КЕЦ – Делчево.

Доколку изградените објекти од комуналната инфраструктура остануваат во границите на градежната парцела на корисникот и под објектите што ќе ги гради, корисникот на земјиштето мора да побара писмена согласност од надлежниот општински орган кој дава согласност по мислење од соодветното комунално претпријатие. Трошоците за заштита на тие објекти ги сноси корисникот на земјиштето.

Трошоците за поместување на постојните објекти од комуналната инфраструктура што пречат за изградба и трошоците за поместување на постојните инфраструктурни инсталации што пречат за изградба ги сноси корисникот на земјиштето.

Трошоците за расчистување на градежното земјиште и геомеханичките испитувања ги сноси корисникот на земјиштето. Исто така, корисникот на земјиштето е должен да ги надомести на Општината порано направените трошоци за расчистување на градежната парцела.

#### IV. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА ПРИХОДИ - РАСХОДИ

##### A. Извори на финансирање

ПРИХОДИ		ден.
1	Средства од надоместок за уредување на градежно земјиште од корисници на земјиште за изградба на објекти	2.000.000,00
2	Средства од легализација на бесправни објекти	1.000.000,00
3	Приходи од јавно осветлување	5.000.000,00
4	Приходи од закупнина на имот на општината	300.000,00
5.	Други неданочни приходи на општината	10.000.000,00
6	Приходи од фондови и Буџетот на Р. Македонија	8.000.000,00
7	Предвидено за продажба на градежно земјиште во 2016 година	3.000.000,00
<b>ВКУПНО</b>		<b>29.300.000,00</b>

#### V. Пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште

##### EA. Капитални трошоци

	Изградба на административна зграда на општина Македонска Каменица	20.000.000,00	
	Доградба на кеј и каскаден праг на		

		Каменичка река	15.500.000,00	
		Управна зграда со соблекувални за потребите на Градски стадион	10.000.000,00	
		Изградба и реконструкција на згради на месни заедници	4.000.000,00	
		Мост за патен сообраќај со тротоари за пешаци	2.000.000,00	
		<b>вкупно</b>	<b>51.500.000,00</b>	

			Буџет	Донација
<b>Ф</b>		<b>УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ</b>		
<b>Ф1</b>	<b>Ф10</b>	<b>УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ</b>		
		ГУП, ДУП, УП за село, УП вон населено место -Урбанистичко архитектонски проекти и ревизија на горе наведените	2.000.000,00	
		Геодетски услуги, проектирање и ревизија	600.000,00	
		Надзор на изведбени работи во инфраструктурата	200.000,00	
		<b>Вкупно Ф1</b>	<b>2.800.000,00</b>	
<b>ФА</b>	<b>ФА</b>	<b>УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ</b>		
<b>ФА</b>		Уредување на површини на индустриска зона	5.000.000,00	
<b>ФА</b>				
		<b>Вкупно ФА</b>	<b>5.000.000,00</b>	

			Буџет	Донација
<b>Ј</b>		<b>КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ</b>		

<b>J1</b>	<b>J10</b>	<b>СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА</b>		
		Изградба на капацитети за водоснабдување		
<b>J3</b>	<b>J30</b>	<b>ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ</b>		
		Јавно осветлување - потрошувачка на ел. енергија	5.000.000,00	
		Одржување на јавно осветлување во градот и селата		
		Набавка на репро материјал	500.000,00	
		Новогодишно осветлување		
		Реконструкција на електро водови низ градот		
		<b>Вкупно</b>	<b>5.500.000,00</b>	
<b>J4</b>	<b>J40</b>	<b>ЈАВНА ЧИСТОТА</b>		
		чистење на јавно прометни и зелени површини		
		Одржување на други градби		
		<b>Вкупно</b>	<b>8.000.000,00</b>	
<b>ЈД</b>	<b>ЈД0</b>	<b>ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ</b>		
		Реконструкција и изградба на дел од улици во централно градско подрачје		
		Изградба на дел од ул. ,, Питу Гули,,		
		Изградба на крак на ул.,,Осоговска,,		
		Изградба на дел од ул. ,, Даме Груев,,		
		Изградба на паркинзи во М. Каменица		

		Реконструкција на ул.,4 ти Јули,,		
		Реконструкција и изградба на продолжеток на ул.,Вера Јоциќ,,		
		Изградба на локални маалски патишта во М Каменица		
		Реконструкција и изградба на тротоари на улици во М. Каменица		
		Реконструкција и проширување на дел од ул.,Церска,, од Крапевска маала до маала Стипцаре		
			40.000.000,00	
		Експропријација за улици	2.000.000,00	
		<b>Вкупно за улици и тротоари</b>	<b>42.000.000,00</b>	
<b>ЈГ</b>	<b>ЈГО</b>	<b>ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ</b>		
		Реконструкција на систем за водоснабдување на град М. Каменица		
		<b>Вкупно</b>		
<b>ЈИ</b>	<b>ЈИО</b>	<b>ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ</b>		
		Изградба на колектор- продолжување до пречистителна станица	5.000.000,00	
		Проектирање на пречистителна станица	1.000.000,00	
		<b>Вкупно</b>	<b>6.000.000,00</b>	
		<b>СЕ ВКУПНО:</b>	<b>120.800.000,00</b>	



Напомена:

По потреба во текот на реализацијата на Програмата, може да се врши прераспоредување на средствата на работите од една во друга позиција.

## VI. Висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште

а) Локалитет над „Цинкара,, (во ден/м<sup>2</sup> -нето корисна површина)

-геодетски работи и проектирање	30,00 ден/м <sup>2</sup>
-земјиште и насади -----	360,00
-пробивање, опесочување и изградба на улици-----	80,00
-водовод-----	100,00
-канализација-----	70,00

---

ВКУПНО: 640,00 ден/м<sup>2</sup> или 10,46 Е

б) Локалитет „Црквиште,, и „Ливада,,

-геодетски работи и проектирање	30,00 ден/м <sup>2</sup>
-земјиште и насади . . . . .	360,00
- пробивање, опесочување и изградба на улици. . . . .	80,00
-водовод . . . . .	100,00
-канализација . . . . .	70,00

---

ВКУПНО: 640,00 ден/м<sup>2</sup> или 10,46 Е

в) Локалитет лево од улица „Каменичка,,

-геодетски работи . . . . .	10,00 ден.
-земјиште и насади . . . . .	366,00
-проектирање . . . . .	80,00
- пробивање, опесочување и изградба на улици. . . . .	120,00

-водовод . . . . .	100,00
-канализација . . . . .	100,00

ВКУПНО: 776,00ден/м2 или 12,70 Е

г) Локалитет „Горна Река,, заедно со улицата Индустриска и населба испод мостот на река Каменичка

-геодетски работи-----	10,00 ден/м2
-земјиште и насади -----	366,00
-проектирање -----	80,00
- пробивање, опесочување и изградба на улици -----	120,00
-водовод -----	100,00
-канализација -----	100,00

ВКУПНО: 776,00ден/м2 или 12,70 Е

д) Локалитет „Долна Река,,

-геодетски работи и проектирање _____	30,00 ден/м2
-земјиште и насади -----	360,00
- пробивање, опесочување и изградба на улици -----	80,00
-водовод -----	100,00
-канализација -----	70,00

ВКУПНО: 640,00 ден/м2 или 10,46 Е

ѓ) Централно градско подрачје потег помеѓу Мостот на Р. Каменичка, улица Каменичка, , улица Гоце Делчев, улица Првомајска и Р. Каменичка

-геодетски работи -----	10,00 ден/м2
-земјиште и насади -----	380,00
-проектирање -----	70,00

- пробивање, опесочување и изградба на улици -----	220,00
-водовод -----	100,00
-канализација -----	100,00

ВКУПНО: 880,00 ден/м2 или 14.40 Е

е) Индустриска зона

-геодетски работи и урбанизација-----	150,00 ден/м2
-експропријација-----	300,00
-проектирање-----	200,00
- пробивање, опесочување и изградба на улици -----	200,00
-водовод-----	150,00
-канализација-----	200,00

ВКУПНО: 1200,00 ден/м2 или 19,67 Е

ж) Локалитет лево од ул.,,14 јуни,, до спој со ул.,,В.Јоциќ,, за индивидуалните станбени згради

-геодетски работи-----	10,00
-земјиште и насади-----	380,00
-проектирање-----	70,00
- пробивање, опесочување и изградба на улици ----	220,00
-водовод-----	100,00
-канализација-----	100,00

ВКУПНО: 880,00 ден/м2 или 14.40 Е

з) Локалитет Стопански комплекс во м.в.Бачиците

-геодетски работи и урбанизација-----	150,00 ден/м2
-експропријација-----	300,00

-проектирање-----	200,00
- пробивање, опесочување и изградба на улици -----	200,00
-водовод-----	150,00
-канализација-----	200,00

---

ВКУПНО:            1200,00 ден/м2 или 19,67 Е

s) Деловни простори и дуќани

I зона-----	1600,00 ден/м2 или 26 Е
II зона-----	1460,00 ден/м2 или 24 Е

Цената која е предложена за деловните објекти во оваа програма ќе важи и при пренамена од станбен во деловен простор за сите локалитети соодветно на зоните на кои припаѓаат.

За улиците: Езерска, Осоговска и (јужно од спојот со ул. Г.Делчев), Илинденска, Македонска и „Вера Јоциќ,, и „Питу Гули,, цената за уредување на земјиштето за индивидуалните станбени објекти ќе изнесува 640, 00 ден. или 10,46 Е.

## **VII. НАЧИН ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА**

Градежното земјиште во град М. Каменица е поделено на повеќе локалитети според местоположбата во однос на централното градско подрачје.

1. Локалитети на кои ќе се уредува и обемот на уредување

- а) Локалитет „Цинкара,,
- б) Локалитет „Црквиште,, и „Ливада,,
- в) Локалитет лево од улица „Каменичка,,

- г) Локалитет „Горна река,, и ул.,,Индустриска,,
- д) Централно градско подрачје, потег помеѓу Мостот на Р. Каменичка, улица Каменичка, , улица Гоце Делчев, улица Првوماјска и Р. Каменичка
- ѓ) Индустриска зона
- е) Зона за мало стопанство
- ж) Локалитет „Порој,,
- з) Регулација на речното корито на Р.Каменичка
- с) Стопански комплекс м.в.Бачиите

а) На локалитетот над „Цинкара,, за кој е изготвен Детален урбанистички план ќе се изврши легализирање на постоечките објекти. Активностите кои ќе се превземаат на овој локалитет се од најголем обем и нивниот интензитет ќе зависи од приливот на средства кои ќе бидат собирани по основ на комуналии и легализација на објекти.

За оваа година се предвидуваат следните активности:

- Изработка на елаборати за експропријација и решавање на имотно-правните односи

- изградба на улици

- доизградба на водовод

- доизградба на канализација

За тековната година во зависност од приливот на финансиски средства по основ на комуналии приоритет ќе биде даден на пробивањето и опесочувањето на уличната мрежа и доизградба на канализациона мрежа.

б)Локалитет над „Црквиште,, и „Ливада,,

За локалитетот над „Црквиште,, и „Ливада,, треба да се направи Деталниот урбанистички план за легализирање на постоечките и новопредвидените станбени објекти. За постојните објекти од кои некои се легализирани се изработени канализациона, водоводна мрежа и атмосферска мрежа. По изработката на ДУП за локалитетот во оваа година се планираат следните активности:

- Изработка на елаборати за експропријација и решавање на имотно-правните односи

- изградба на улици

- изработка на техничка документација и изградба на водоводна мрежа за проширениот дел.

в) Локалитет лево од улица „Каменичка,,

За овој локалитет се предвидува измена на Детален урбанистички план бидејќи постојното урбанистичко решение не може да се реализира.

Уредувањето во рамките на локалитетот ќе се врши во обем сразмерно на висината на средствата приберени по основ на надоместок за уредено градежно земјиште.

г) За локалитетот „Горна река,, и ул.„Питу Гули,,се предвидуваат следните активности:

- решавање на имотно правни работи за земјиштето

-пробивање на дел од ул.бр. „2,, и ул. Питу Гули,, со изградба на врска со ул.„14 јуни,, по постојната траса

-доизградба на водовод и канализација за улица бр „2,, и ул.„Питу Гули,,

-доизградба на улица „ Горна река,,

д) Централно градско подрачје

Овој локалитет претставува потег помеѓу Мостот на Р. Каменичка, улица Каменичка, , улица Гоце Делчев, улица Првомајска и Р. Каменичка.

За оваа година се предвидуваат следните активности:

-реконструкции и изградба на улици и тротоари;

-изградба на паркинзи;

-Уредување на кејот

-изградба на атмосферска канализација

ѓ) Индустриска зона

На индустриската зона која се наоѓа во склоп на локалитетот „ЦИНКАРА,, предвидени се локации за производно-услужна дејност на сопствено земјиште.

Исто така и овде се предвидуваат следните активности:

-решавање на имотно-правните односи

-изградба на улици

-доизградба на водовод

-доизградба на канализација

## е) Локалитет за стопански комплекс м.в. Бачиите

За овој локалитет изработен е урбанистички план вон населено место за стопански комплекс во кој ќе се предвидат локации за изградба на објекти за различни намени со незагадувачка индустрија, сервиси и стоваришта на земјиште во државна и приватна сопственост.

Оваа година на овој локалитет се планира изградба на индустриски улици кои ќе бидат пристап до градежните парцели, изработка на геодетски елаборати за локации на државно земјиште и отпочнување со постапка за спроведување на истите .

## ж) Локалитет „Порој,,

Во овој локалитет во 2016 година се предвидуваат следните активности:

-доизградба на водовод

-доизградба на канализација

## з) Регулација на речното корито на Р. Каменичка

Изработени основни проекти за регулација на коритото на Р.Каменичка низводно од мостот на улица „ Рударска,, до спортско рекреативниот центар и реконструкција на каскадниот праг со слапиште, а во 2017 година се планира да се отпочне со изградба.

### **VIII. Начин на пресметување на надоместокот за уредување на градежно земјиште на територија на Општина Македонска Каменица**

Трошоците за уредување на градежното земјиште во сите локалитети зависат од потребите и можностите согласно ДУП за вклучување на нови објекти; доградби и надградби, како и потребите од инсталации и пристапи до истите, односно во зависност од степенот на уредувањето. Пресметувањето на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се врши согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (Сл.весник на РМ бр. 193/16), ќе се пресметуваат и тоа:

## 1. За станбени објекти:

- станбени простории, 1,0,
- станбени простории со висина до 2,50м, потпокривен простор, 0,2
- лоѓија затворена од три страни, 0,4.
- подлогија затворена од две страни,0,3,
- балкони, тераси, 0,2,
- заеднички проодни тераси, пасажи, 0,2,
- помошни простории,остава за гориво, котлари, визба , 0,3,
- трафостаници од 35 Кв во објектот и надвор од ојектот, 0,3,

- скалишен простор и заеднички комуникации, 0,3,
- стражарници, управител, простории за домар, 0,5,
- паркиралишта и гаражи, 0,1.

2. За деловни и јавни објекти:

- простории, 1,0,
- магацини, 0,5,
- помошни простории, остава за гориво, котлара, 0,3,
- трафостаница до 35 Кв во објектот и надвор од објектот, 0,4,
- скалишен простор и заеднички комуникации, 0,5,
- паркиралишта и гаражи, 0,1,
- лоѓија затворена од три страни, 0,5,
- подлоѓија затворена од две страни, 0,4,
- балкони, тераси, 0,3 и
- отворен наткриен простор, 0,3.

3. За други објекти:

- катни гаражи, 0,05,
- спортски покриени објекти, 0,5,
- спортски откриени објекти, 0,3,
- гасни станици и базни станици за 50% од површината на локацијата, 1,0,
- отворени пазаришта-за 30% од површината на локацијата, 1,0,
- базени, 0,2,
- трафостаници над 35 Кв, 1,0.

4. За објектите од група на класи на намени Г-производство, дистрибуција и сервис:

- Г1 тешка и загадувачка индустрија, 0,05;
- Г2 лесна и загадувачка индустрија, 0,05;
- Г3 сервис, 0,05;
- Г4 стоваришта, 0,05;

5. За бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници, кафетерии и ресторани, авто сервис, авто салони, помошни простории):

- продажни простории на бензинските пумпни станици 1,0,
- услужни простории на бензинските пумпни станици 1,0.

6. За објектите од група на класи на намени Б 5-угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одмаралишта, и за објектите од група на класи на намени А 4-хотел, мотел, времено сместување во викенд куќи, планинарски дом и ловен дом:

- сите простории 0,05;

7. За детски градинки, пензионерски домови и домови за стари лица:

- сите простории 0,05;

8. За објекти за високо образование:

- сите простории 0,5;

9. За објекти за култура:

- сите простории 0,01;

10. За објекти за терцијална здравствена заштита:

- сите простории 0,05;



(2) По исклучок од став (1) на овој член, во новата корисна површина што ќе се гради согласно заверената проектна документација не се пресметуваат површините на:

- инсталационите канали,
- окната на лифтови,
- окна на врати и
- отворени паркиралишта.
- подземни резервоари
- објекти заштитени како културно наследство.

(3) За објектите од став 1 на овој член со височина над 32 ката, висината на трошоците за уредување на градежно земјиште, во зависност од степенот на уреденост на градежното земјиште, се пресметува на 27% од вкупно пресметаната површина согласно став (1) и (2) од овој член. Висината на трошоците за уредување на градежно земјиште во зависност од степенот на уреденост на градежното земјиште се пресметува на 27% од вкупно пресметаната површина согласно став (1) и (2) од овој член и за други објекти од став (1) на овој член без оглед на нивната височина, кои се наоѓаат на истата градежна парцела на која е предвидена изградба на објект со височина над 32 ката.

(4) За агро берзи, откупно дистрибутивни центри или пазари, висината на трошоците за уредување на градежно земјиште, во зависност од степенот на уреденост на градежното земјиште, се пресметува на 50% од вкупно пресметаната површина согласно став (1) и (2) од овој член.

(5) За објектите од група на класи на намени Г-производство, дистрибуција и сервиси, висината на трошоците за уредување на градежно земјиште не може да биде повисока од 30% од висината на просечната нето плата во Република Македонија за последната година, помножена со коефициентите утврдени во став (1) точка 4 од овој член.

Доколку со изградбата на објекти предвидено е одстрнување на постоечки објекти запишани во имотен лист кои се наоѓаат на истата градежна парцела, при пресметувањето на висината на трошоците за уредување на градежното земјиште, од новата корисна површина се одбива површината утврдена во имотниот лист на постоечките објекти кои ќе се одстранат со изградбата на новите објекти.

Во случаите од став (1) на овој член, површините на подпокривен простор, лоѓија, подлоѓија, балкони, тераси, заеднички проодни тераси, пасажи, помошни простории, визба, скалишен простор, заеднички комуникации, паркиралишта и гаражи на постоечките објекти се одбиваат само од новата корисна површина на објектот која е со иста намена со намената на површините на наведените простории и делови од објектот.

(6) За линиски инфраструктурни објекти-државни патишта, локални патишта и улици, магистрални улици, собирни улици, водоводи, канализации, железнички пруги, гасоводи, топловоди, далноводи ос напоско ниво од и над 35 КВ како и за брани со акумулации, термоцентрали, езерски и речни пристаништа и за доградби и надградби на објекти за кои е донесена одлука од страна на советот на општината, советот на општината во градот Скопје односно советот на градот Скопје согласно член 67-а став (1) од Законот за градење, а инвеститор е општината, општината во градот Скопје односно градот Скопје, не се утврдуваат трошоци за уредување на градежно земјиште.

**За лицата кои веќе имаат уплатено соодветен дел од надоместокот за уредување на градежното земјиште, досега уплатените средства ќе се пресметуваат како соодветен платен дел од надоместокот во м<sup>2</sup>, според**

**важечките цени во моментот на плаќањето. Останатиот неизмирен дел за кој не е извршено плаќањето, до денот на стапувањето во сила на оваа Програма ќе се применуваат цените согласно оваа Програма.**

**Инвеститорите кои надоместокот за уредување на градежното земјиште, ќе го уплатуваат на одложено плаќање, уплатениот дел од надоместокот ќе им се пресметува според важечките цени на денот на плаќањето на истите. Доколку во меѓувреме настанала промена на цената, согласно Програмата, акт на Советот на Општината или друг законски односно подзаконски акт, наплатата се пресметува според важечките цени на денот на плаќањето.**

**Договорот за уредување на градежното земјиште помеѓу Општината М. Каменица и инвеститорот се заклучува по целосната уплата на надоместокот за уредување на градежно земјиште.**

Советот на Општина М.Каменица може да донесе Одлука за делумно или целосно ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за објект од јавен интерес или за објект во индустриска зона по претходно доставен бизнис план со точно дефиниран број и динамика на остварени вработувања.

Општина М.Каменица при наплатувањето на надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе ги рефундира вложените средства на лицата кои во изминатиот период финансирале во изработката на деталните урбанистички планови, само во случај кога е во прашање општ јавен интерес и ако тоа било предвидено во тогашната програма.

При реконструкција со која не се добива нова станбена површина, надоместокот за уредување на градежното земјиште не се наплатува.

Корисникот на градежно земјиште мора да обезбеди согласност за приклучување на објектот на соодветната секундарна мрежа за индивидуална потрошувачка од соодветното комунално претпријатие и без согласност на Општината не може да се приклучи на инфраструктурните мрежи и објекти во Општината.

Доколку не добие согласност од комуналното претпријатие по писмен пат, Општината ќе склучи договор за регулирање на надоместокот за уредување на градежното земјиште само за оние секундарни мрежи од индивидуална потрошувачка за кои има писмена согласност.

По добивањето на дополнителната согласност надоместокот за уредување на градежното земјиште за оваа секундарна мрежа од индивидуалната потрошувачка се наплатува по просечени цени.

За висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште, се склучува Договор за регулирање на надоместок за уредување на градежното земјиште по писмена форма директно помеѓу корисникот на земјиштето од една страна и Општината од друга страна, по доставена проверена проектна документација и енергетски согласности.

Надоместокот за уредување на градежното земјиште за пренамена од станбен во друг вид простор се наплатува еднократно во висина на евентуалната разлика, а средствата се неповратни.

Во случај кога опремувањето на градежното земјиште е завршено во претходниот период за целосно уредено градежно земјиште, корисникот на земјиштето плаќа надоместок до висината на реалните трошоци за уредување – целосен надоместок.

Во случај кога градежното земјиште се доуредува (кога е изградена основната инфраструктурна мрежа, а на неа треба да се доизгради секундарна инфраструктурна мрежа) корисникот на земјиштето е должен да инвестира во нејзината изградба.

Во случај кога градежното земјиште делумно ќе се уредува или воопшто не се уредува, корисникот на земјиштето плаќа надоместок до висината на трошоците за

делумно уредување на земјиштето – делумен надоместок или воопшто не плаќа надоместок.

Плаќањето на приклучок на водовод, канализација и електрика кон комуналните претпријатија паѓа на товар на инвеститорот.

Трошоците за опремување и изградба на објекти од комунална инфраструктура надвор од конкретната градежна парцела и трошоците за преместување на објекти од комунална инфраструктура за индивидуална и заедничка комунална потрошувачка, што корисникот ги извел и си ги изведува самоиницијативно без учество на Општината, а пред склучување писмени договори за регулирање на надоместок за уредување на градежно земјиште и писмен договор за изведување на објекти од комунална инфраструктура, не се признаваат, освен во локалитети каде биле бесправно изградени објекти, а со донесување на нови урбанистички планови, истите се вклопуваат.

За овие локалитети мора да има исправна техничка документација за изградените објекти од инфраструктура, оверено од надлежен орган и изградените инфраструктурни мрежи примени од јавните комунални претпријатија. При ова се признаваат само трошоците – делот од надоместокот за уредување на градежното земјиште за изградената инфраструктурна мрежа од индивидуална комунална потрошувачка.

Оваа изградена инфраструктурна мрежа мора да биде предадена на Локалната самоуправа; овозможи идно приклучување на нови идни корисници на земјиштето без надомест; а новите корисници на земјиштето да и надоместат на Локалната самоуправа целосен надоместок за уредување на градежното земјиште.

Надоместокот за уредување на градежно земјиште може да се наплатува и по принцип на одложено плаќање, на еднакви месечни рати и процентуално учество од вкупниот износ со обезбедување на инструмент (клаузула) во договорот за сигурна динамика и гаранција за исполнување на договорната обврска. Во функција на принципот на одложено плаќање се воспоставуваат “прагови” во зависност од висината на долгот и рокот на одложеното плаќање кои се формирани на следниот начин:

-За вкупен износ на надоместокот до 30.000,00 денари надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се плаќа при склучува на договорот во целост.

-За вкупниот износ на надоместокот од 30.000,00 денари до 100.000,00 денари надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се плаќа 50% при склучување на договорот, а остатокот од 50% ќе се плаќа на 6 (шест) еднакви месечни рати.

- За вкупен износ на надоместокот над 100.000,00 денари надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се плаќа 50 % при склучување на договорот, а остатокот од 50% ќе се плаќа на 12 (дванаесет) еднакви месечни рати.

При експропријација на земјиште и насади за изградба наулици може да се врши компензација на комуналиите со вредноста на експроприраниот имот.

Во поглед на одложено плаќање, присилна наплата каматата и застареноста на обврската за плаќање ќе се користи клаузулата од договорот помеѓу инвеститорот и органот на општината надлежен за уредување на градежно земјиште.

## **IX. ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ**

1. Минималната корисна станбена површина за изградба на објект на нова локација од приземје и кат на која се пресметува комунален надоместок се утврдува на (минимум) 100,00 м<sup>2</sup>:

2. Комунален надоместок за уредување на градежно земјиште за деловен простор од времен карактер се плаќа по Програма, како и за објекти од цврст материјал (стален карактер) само за корисна површина на деловен простор.

3.Надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се плаќа спрема оваа Програма во висина на износот што е утврден според локалитетот кој се уредува. т.е. зоната.

4. За изградба на нови објекти во дворно место или на местото на урнат објект се плаќа надоместок во висина утврдена со програмата, според локалитетот на кој се гради, намален за корисната површина на објектот кој се урива доколку истиот бил легално граден објект, и поседува уредна инвестиционо- техничка документација.

5.За доградба и надградба на објекти се плаќа 50 % од надоместокот утврден со оваа Програма. Кога корисната површина за доградба и надградба е поголема од 60 м2 надоместокот се плаќа 100 % според Програмата.

6. За деловни, станбени, стопански објекти и инфраструктурни објекти на кои инвеститор ќе биде општина Македонска Каменица се ослободуваат од надоместок за уредување на градежно земјиште, а за секој објект пред издавање на одобрение за градење Градоначалникот на општина Македонска Каменица ќе донесе решение за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште.

7. За изградба на објекти во село и вон населени места инвеститорите на стамбени објекти, јавни објекти, деловни, стопански и индустриски објекти, помошни простории, гаражи и сл. и инфраструктурни објекти кои се градат во урбано подрачје на населените места во Општина М.Каменица не се плаќа надоместок за уредување на градежно земјиште, но планирањето, урбанизацијата и уредувањето на земјиштето сам го врши инвеститорот, а за секој објект пред издавање на одобрение за градење Градоначалникот на општина Македонска Каменица ќе донесе решение за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште.

Овие инвеститори сами си го уредуваат градежното земјиште на потесната локација и си обезбедуваат приклучок на комуналната инсталација.

## **X. НАДОМЕСТ ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНАТА**

1. Инвеститорите на комунални објекти и инсталации: улици, канализација, водовод, електромрежа, ПТТ мрежа, кабловска мрежа како и други видови објекти и инсталации ќе плаќаат надоместок во висина на вредноста на градежните работи и тоа за вредност:

до 100.000,00ден	1%	
од 100.000,00 до 500.000,00 ден	0.6%	но не помалку од 1.000,00ден
од 500.000,00 до 1.000.000,00 ден	0,5%	но не помалку од 3.000,00ден

од 1.000.000,00 до 5.000.000,00 ден	0,3%	но ме помалку од 5.000,00ден
над 5.000.000,00 ден	0,2%	

Висината на надоместокот на градежните работи ќе се определува со превземање на цените од тендерската документација.

Доколку Локалната самоуправа нема утврдени цени за определена градежна работа истата ќе се определи според просечната цена од три субјекти во тековниот период.

2. За изградба и реконструкција на комунални и инфраструктурни објекти на подрачјето на општина Македонска Каменица на кои инвеститор ќе биде општина Македонска Каменица се ослободуваат од надоместок за уредување на градежно земјиште, а за секој објект пред издавање на одобрение за градење Градоначалникот на општина Македонска Каменица ќе донесе решение за ослободување од надоместок за уредување на градежно земјиште

## **XI. УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО УРБАНИЗИРАНИТЕ СЕЛСКИ И МААЛСКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО М КАМЕНИЦА**

Во урбанизираните селски населени места во Општината М.Каменица и маалите во градот М. Каменица кои се урбанизирани, ќе се плаќа надоместок за уредување на градежно земјиште по м2 изграден корисен простор и тоа:

- за станбени објекти	320,00 ден по м2
- за деловни и јавни објекти	800,00 ден по м2
-за индустрија, сервиси и стоваришта	600,00 ден по м2

## **XII. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА**

Динамиката на извршување ќе зависи од створените правни и технички услови, како и од приливот на средствата од надоместокот за уредување на градежното земјиште и другите средства.

Опремувањето на земјиштето ќе се врши по добивање на одобрение за градење на објекти од комуналната инфраструктура.

### **XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

1. За спроведување на ова Програма надлежен е Градоначалникот на Општина Македонска Каменица.

2. Градоначалникот на Општина М. Каменица е должен за прераспоредувањето на средствата на работите од една во друга позиција во износ од над 20% да го информира Советот на Општина М. Каменица.

3. Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина М. Каменица”.

**Бр.08-174/1**  
**27.01.2017 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К** **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за водоводна и канализациона мрежа во општина Македонска Каменица за 2016 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-175/1**  
**27.01.2017 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на Општина М.Каменица („Службен гласник на Општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден 27.01.2017. година донесе:

## **О Д Л У К А**

### **за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за изградба на водоводна и канализациона мрежа во општина Македонска Каменица во 2016 година**

Според Програмата за изградба на водоводна и канализациона мрежа во општина Македонска Каменица за 2016 година донесена од страна на Советот на општината, општината Македонска Каменица работеше на реализација на следните проекти:

1. Изградба на канализациона мрежа во Горен Павлиш Дол, каде изведувач на работите е ЈП, „Камена река,,
2. Изградба на атмосферска канализација во Македонска Каменица (крак 2,3,4 и5) и изградба на фекална канализација во стара Каменица (крак 3)
3. Набавка и испорака на водоводни и канализациони црева и цевки за потребите на општина М Каменица

**2.738.148,00 денари**

(средства обезбедени од буџетот на општината)

**Бр.08-176/1  
27.01.2017 г.  
М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица  
Претседател  
м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

## **З А К Л У Ч О К**

### **За прогласување на Програма**

1. Се прогласува Програмата за изградба на водоводна и канализациона мрежа во општина Македонска Каменица за 2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-177/1  
27.01.2017 г.  
М.Каменица**

**Градоначалник  
д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 94 и член 95 од Законот за градежно земјиште (Сл. весник на РМ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), член 11 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води и член 21 од Статутот на општина М. Каменица (Сл. гласник на општината бр. 4/05), Советот на општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден 27.01.2017 година донесе :

## ПРОГРАМА

### ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА М.КАМЕНИЦА во 2017 година

Општината М.Каменица во текот на 2017 година планира реализација на следните проекти:

#### I Водовод

1. Изградба на водоводна мрежа за населено место с.Моштица и Павлиш Дол, с.Косевица, с.Луковица и с.Тодоровци;
2. Доизградба и пуштање во употреба на филтер станица за преработка на вода за пиење за М.Каменица;
3. Реконструкција на водоводна мрежа на дел од М Каменица на ул.,Македонска ,, и локалитет Ливада;
4. Изградба на водоводна мрежа за нова индустриска зона во м.в.Бачии локалитет Каменички рид;
5. Изградба и реконструкција на поединечни водоводни системи за снабдување на граѓани во делови од населените места во општината според потребите и барањата на граѓаните и месните самоуправи.

#### II Фекална канализација

1. Изградба на фекална канализација од стипцарска маала, преку маала Тачовци, командирци и краци до маали Ковачевци, Ситновци, Буќерска маала и маала Тепеѓовци;
2. Доизградба на главен колектор за фекална канализација;
3. Изградба на краци на фекална канализација на локалитет ,,Ливада,, ;
4. Доизградба на фекална канализација во населба ,, Цинкара,, во М. Каменица;
5. Изработка на техничка документација и изградба на фекална канализација за м.в.Стара каменица, опфат во маала Крапевска;
6. Изработка на техничка документација и изградба на канализациона мрежа за дел од с.Моштица маала Бабанец и долен Павлиш Дол и селата Луковица и Тодоровци;
6. Изградба на канализациона мрежа за нова индустриска зона во м.в.Бачии локалитет Каменички рид;
7. Изработка на техничка документација и изградба на пречистителна станица за отпадни и урбани води за М.Каменица и населените места;
8. Реконструкција на канализациона мрежа на дел од М Каменица на ул.,Македонска ,, и ул.,Илинденска,,.



9. Изработка на техничка документација за изградба на канализациона мрежа во село Саса-м.в.Раздол и Јагодина река

### III Атмосферска канализација

1. Изработка на техничка документација за изградба на атмосферска канализација на ул.,Вера Јоциќ,, , ул.,14 Јуни,, и локалитет Цинкара;
2. Изградба на атмосферска канализација во централното градско подрчје за разделување на фекалната од атмосферската канализација и изградба на регулација на постојни суводолици.

### IV Наводнување

1. Изградба на зафат, доведен цевовод и разводна мрежа за наводнување на зелените површини и техничка вода за комунални потреби во М.Каменица;  
Во текот на годината ќе се работи и на одржување на постојната водоводна и канализациона мрежа во М.Каменица и населените места.

### ПРИОРИТЕТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ

1. Доизградба на колектор за фекална и атмосферска канализација  
Со изградбата на колекторот за фекална и атмосферска канализација кој всушност претставува продолжеток и спој на колекторот од десната и левата страна на Р. Каменичка и предвидено негово изведување надвор од населбата М.Каменица каде треба да биде изградена пречистителна станица за пречистување на отпадните води од населбата пред нивното испуштање во реципиентот е започнато одамна.

Потребните средства за дореализација на овој проект ќе бидат обезбедени од Буџетот на општината и од сопствени средства на ЈП,Камена Река,,.

2. Проектирање и изградба на водовод и канализација за дел од с. Моштица  
Селото Моштица е село во општината М.Каменица чиј атар изобилува со извори на чиста вода. Заради маалскиот карактер на селото и овде населението се водоснабдува со маалски зафати при што водата се зафаќа нестручно и во големи количини заради што делови од селото изобилува со вода, а во одделни маали се јавува недостиг и повремено се јавуваат проблеми во селото кое подолг период е во постапка на решавање. Проектна документација за водоснабдување на селото Моштица и Павлиш Дол е изработена и изградба на водоводот се планира да се изведе во текот на 2017 година.

Исто така заради спречување на загадување на постојните изворишта се планира и доизградба на канализација за дел од с.Моштица маала Бабанец и Павлиш Дол.

3. Доизградба на канализациона мрежа во стара каменица од Стипцарска маала до Тепековска маала каде ќе биде предвидено изградба на прочистителна станица. Работите на овој објект се отпочнати во 2016 година и се очекува комплетно завршување во 2017 година;
4. Изградба на зафат, доведен цевовод и разводна мрежа за наводнување на зелените површини во М.Каменица.

Општината М. Каменица во 2002 год изготви техничка документација за зафаќање на вода во непосредна близина на Р. Каменичка со доведен цевовод и разводна мрежа која исклучиво ќе се употребува за наводнување на зелените површини во М.Каменица. Бидејќи во меѓувреме се зголемија површините за наводнување( особено околу кејовите на Каменичка река) во 2011 год е извршено ново проектирање со што ќе се обезбеди доволна количина на вода за наводнување во текот на целата година, а исто така ќе се заштедат и значителни количини на вода од градскиот водовод кои досега се трошеа за оваа намена.

#### 5.Изградба на атмосферска канализација во централното градско подрачје.

Во 2016 година е изработена техничка документација за изградба на атмосферска канализација во централното градско подрачје. По спроведена тендерска документација во 2016 година беше отпочнато изградбата на атмосферската канализација и во 2017 година се очекува нејзино завршување.

Исто така е потребно редовно чистење и одржување на каналите за одведување на атмосферските води од населбата.

Општината во 2017 година ќе работи на реализација и на останатите објекти планирани во Програмата во зависност од обезбедување на финансиски средства за изградба на наведените објекти

Општината оваа година ќе работи и на одржување на постојната водоводна и канализациона мрежа во М.Каменица и во останатите населени места.

**Бр.08-178/1**  
**27.01.2017 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Програма**

1. Се прогласува Програмата за изработка на урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко проектна документација на подрачјето на општина Македонска Каменица за 2017 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-179/1**  
**27.01.2017 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ( Сл. весник на РМ бр.199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016) и член 21 од Статутот на Општина Македонска Каменица ( Сл. гласник на општина М. Каменица бр. 4/05), Советот на општина М. Каменица на седницата одржана на ден 27.01.2017 година донесе:

## **ПРОГРАМА**

### **за изработка на урбанистички планови, урбанистичко- планска документација и урбанистичко проектна документација на подрачјето на општина Македонска Каменица за 2017 година**

#### **I**

Урбанистичкото планирање е континуиран процес кој се обезбедува со донесување и спроведување на урбанистички планови и урбанистичко-планска документација со цел да се обезбеди уредување и хуманизација на просторот и заштитата и унапредување на животната средина и природата.

Согледувајќи ги насоките за развој на општината и потребите на правни и физички лица, а со цел овозможување на градби и комплекси на подрачјето на Општина Македонска Каменица согласно законската регулатива, изработена е годишна програма за изработка на урбанистички планови, урбанистичко планска документација и урбанистичко проектна документација.

Изработката на урбанистичките планови од програмата се финансира од Буџетот на Општината и од заинтересирани правни и физички лица чишто програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за Општината, согласно член 20, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр.199/2014, 44/2015 и 193/2015).

Заради поттикнување и забрзување на процесот на уредување на просторот и според потребите и обезбедувањето на финансиски средства од буџетот на општината, општина Македонска Каменица донесува годишна програма за финансирање на изработка на урбанистички планови со кои се врши изменување и дополнување за следниве локалитети и урбани зони:

#### **1. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ**

Детален урбанистички план е урбанистички план кој се донесува за опфат за кој е донесен Генерален урбанистички план.

За одредени делови од град Македонска Каменица не се работени Детални урбанистички планови од 1982 година , па затоа е неопходно за истите да се изврши детално планирање согласно Генералениот урбанистички план за град Македонска Каменица донесен во 2016 година. Тоа се следните локалитети:

1. **Локалитет за блок 13**, м.в.Ливада, опфатот дефиниран западно од улица Церска(осовина на ул.Церска, западна граница на КП бр.3793 и граница на плански опфат.)
2. **Локалитет за блок 5** – опфатот дефиниран со граница на крајбрежен појас, осовина на ул.Првомајска,ул.Осоговска,ул.Гоце Делчев и ул.Каменичка ;
3. **Локалитет за блок 17** - опфатот дефиниран со Каменичка река, граница на крајбрежен појас, осовина на ул.Индустриска и јужна граница на КП бр.4226;
4. **Локалитет за блок 8** - опфатот дефиниран со осовина на ул.Каменичка, западна граница на КП бр.3634 и граница на плански опфат;
5. **Локалитет за блок 4** -опфатот дефиниран со осовина на ул.Каменичка, ул.Осоговска, ул.Гоце Делчев и ул.Маршал Тито ;
6. **Локалитет за блок 16** - опфатот дефиниран со осовина на Каменичка река, северна граница на КП бр.4226, осовина на ул.Индустриска и ул.Маршал Тито;
7. **Локалитет за дел од блок 2**- опфатот дефиниран со осовините на улиците Маршал Тито, Првомајска, Рударска и Каменичка река);
8. **Локалитет за блок 14** - опфатот дефиниран со осовина на ул.Церска, ул.Миле Јаневски-Џингар, ул.Индустриска и граница на плански опфат.

## **2.УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛА**

Урбанистички план за село е урбанистички план кој се донесува за неселено место село, утврдено со закон. Во програмата дополнително ќе се вградат локалитети за изработка на урбанистички план за села према програмските барања на општината, и локалитети на кои ќе можат да бидат реализирани барања на заинтересирани физички и правни лица, прифатливи за општината.

## **3.УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ВОН НАСЕЛЕНИ МЕСТА**

Урбанистички план за вон населено место е урбанистички план кој се донесува за плански опфат кој не е опфатен со генерален урбанистички план и со урбанистички план за село.

Во програмата дополнително ќе се вградат локалитети за изработка на урбанистички планови вон населено место према програмските барања на општината, и локалитети на кои ќе можат да бидат реализирани барања на заинтересирани физички и правни лица, прифатливи за општината.

Со овој план се уредува намената и начинот на користење на просторот, како и услови за градење на комплекси и градби вон од градовите и другите населени места.

#### **4. ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Со локална урбанистичка планска документација може да се врши уредување на просторот со определување на градежна парцела вон плански опфат за градби од втора категорија согласно Законот за градење.

Програмските барања на општината ќе бидат вградени во годишната програма. Секоја иницијатива за изработка на локална урбанистичка планска документација поднесена од заинтересирани правни и физички лица, ќе биде разгледана, а прифатените предлози ќе се вградат во годишната програма.

#### **5.ПРОЕКТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА**

Проект за инфраструктура е урбанистичко-проектна документација која се изработува за линиски инфраструктурни објекти утврдени со Законот за градење, како и за инфраструктурни објекти составени од повеќе делови од кои најмалку еден дел претставува линиска инфраструктура.

-Проекти за инфраструктура ќе се донесуваат по потреба према програмските барања на општината и на заинтересирани правни лица.

### **II**

Програмата за изработка на урбанистички планови се финансира од буџетот на Општина Македонска Каменица и од заинтересирани правни и физички лица, чии што програмски барања и подрачја на интерес ќе бидат прифатливи за општината.

Реализацијата на плановите од Програмата ќе зависи од обезбедените финансиски средства од страна на општината и од заинтересираните правни и физички лица.

Програмата може да се дополнува согласно планираните активности и настанатите потреби, како и од позитивно одговорените барања на заинтересирани лица.

### **III**

Програмата влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен гласник на Општина Македонска Каменица .

**Бр.08-180/1**  
**27.01.2017 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска соработка.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-181/1**  
**27.01.2017 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 4 став 3, а во согласност со член 9 став 2 алинеја 2 и член 29 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на Р.Македонија“ бр.79/2009), член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на општина М.Каменица на седницата одржана на ден 27.01.2017 година донесе:

### **О Д Л У К А**

#### **За воспоставување на меѓуопштинска соработка**

##### **Член 1**

Општина Македонска Каменица ќе воспостави меѓуопштинска соработка со општина Делчево со склучување на Договор за вршење на работи и работни задачи во Одделението за инспекциски надзор – Овластен инспектор за заштита на животна средина.

Договорот за меѓуопштинска соработка, со кој ќе бидат регулирани меѓусебните права и обврски на општините, ќе биде склучен со потпишување од страна на градоначалниците на општините Македонска Каменица и Делчево, по претходно донесени Одлуки од страна на Советите на општините

##### **Член 2**

По склучувањето на Договорот од член 1 на оваа Одлука, Овластениот инспектор за заштита на животна средина ќе ги извршува своите работни задачи во општина Македонска Каменица по барање на локалната самоуправа.

### **Члан 3**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр.08-182/1**  
**27.01.2017 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување за барање за исплата на парични средства на Огнан Ристовски од Македонска Каменица.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-183/1**  
**27.01.2017 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) и член 21 од Статутот на Општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица“ бр.4/2005), Советот на Општина М.Каменица на седницата одржана на ден 27.01.2017 година донесе:

### **О Д Л У К А**

#### **За усвојување на барање за исплата на парични средства**

#### **Член 1**

Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето бр. 08-57/1 од 11.01.2017 година на Огнан Ристовски од Македонска Каменица за парична помош. Барањето на Огнан Ристовски е составен дел на оваа Одлука.

#### **Член 2**

Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични средства во износ од 20.000,00 денари на сметката на Огнан Ристовски од Македонска Каменица.

### Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр.08-184/1**  
**27.01.2017 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 39 од Статутот на ЕЛС М.Каменица („Сл.гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на ЕЛС М.Каменица донесе:

### **З А К Л У Ч О К**

#### **За прогласување на Одлука**

1. Се прогласува Одлуката за усвојување на барање од КК “Гладијатор”
2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на ЕЛС Македонска Каменица

**Бр.09-185/1**  
**27.01.2017 г.**  
**М.Каменица**

**Градоначалник**  
**д-р Дарко Митевски с.р**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и член 21 од Статутот на општина М.Каменица („Службен гласник на општина М.Каменица бр.4/2005), Советот на општина Македонска Каменица на седницата одржана на ден 27.01.2017 година донесе:

### **О Д Л У К А**

#### **За усвојување на барањето на КК “ Гладијатор”**

### Член 1

Советот на општина Македонска Каменица го усвои барањето бр.08-93/1 од 17.01.2017 година на КК „Гладијатор ” за исплата на парични средства од Буџетот на општина Македонска Каменица.

Барањето на КК “ Гладијатор ” М.Каменица е составен дел на оваа Одлука.



## **Член 2**

Од Буџетот на општина Македонска Каменица ќе се исплатат парични сраства во износ од 20.000,00 денари на сметката на КК „Гладијатор”.

## **Член 3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина М.Каменица.

**Бр.08-186/1**  
**27.01.2017 г.**  
**М.Каменица**

**Совет на општина М.Каменица**  
**Претседател**  
**м-р д-р Мице Бошкоски, спец.интернист с.р**